



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Сабџта, 9 мај 1959  
Скопје  
Број 16

Претплатата за 1959 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 64 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

76.

На основа член 80 став 4 од Уставниот закон, Народното собрание на Народна Република Македонија, на основа претресот по Извештајот на Извршниот совет за работата во 1958 година, на Деветтата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите одржана на 28 април 1959 година, донесе

### РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Народното собрание на Народна Република Македонија го усвојува Извештајот на Извршниот совет за работата во 1958 година.

Број 46  
28 април 1959 година  
Скопје

Претседател  
на Народното собрание,  
Лазар Колишевски, с. р.

77.

На основа член 30 став 2 од Законот за стопанските судови и член 18 точка 5 од Деловникот на Народното собрание на Народна Република Македонија,

Народното собрание на Народна Република Македонија на Деветтата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите одржана на 28 април 1959 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ПОВРЕМЕНИ СУДИИ НА ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За повремени судии на Вишиот стопански суд на Народна Република Македонија се избираат:

1. Анастасов Киро, потпретседател на Народниот одбор на Скопска околина;
2. Анастасов Блажо, советник во Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ;
3. Ангеловски Митко, референт во Отсекот за хемиска индустрија во Заводот за стопанско планирање на НРМ;
4. Арсов Лазар, директор на Фабриката за чорапи „Дрвена ѕвезда“;
5. Анастасов Илија, началник на Одделението за цени и снабдување во Државниот секретаријат за стоков промет;

6. Анастасов Методија, калкулант во Градежното претпријатие „Бетон“;

7. Величковиќ инж. Ацо, виши референт во Заводот за стопанско планирање на НРМ;

8. Георгиевски Венедиљ, началник на Бирото на секретарот на Извршниот совет;

9. Гапиќ Младен, советник во Државниот секретаријат за работи на финансиите;

10. Гроздев Христо, директор на Организационата дирекција на Народната банка на ФНРЈ — Централна на НРМ;

11. Геракаровски Иван, директор на евиденција за кредитирање на земјоделството при Југословенската инвестициона банка;

12. Грдановиќ инж. Слободан, градежен инспектор во Народниот одбор на Скопска околина;

13. Голочевац Раде, шеф на Правниот отсек во Железничкото транспортно претпријатие — Скопје;

14. Грујоски инж. Борис, помошник секретар во Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет;

15. Даниловиќ Стојан, финансиски инспектор во Државниот секретаријат за работи на финансиите;

16. Дрнковски инж. Гаврил, инспектор по електро-енергетика во Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет;

17. Доновски Митко, виши референт во Државниот секретаријат за внатрешни работи;

18. Доновски Мире, помошник секретар на Извршниот совет;

19. Димевски Мице, помошник на секретарот за труд на Извршниот совет;

20. Демиров Стоил, советник во Заводот за стопанско планирање на НРМ;

21. Дирјански Лазо, член на претседателството на Главниот задружен сојуз на НРМ;

22. Димовски Стефче, директор на Трговското претпријатие „Караорман“;

23. Дасевски Андо, директор на Скопскиот саем

24. Димитров Борис, директор на Трговското претпријатие „Анпроколонијал“;

25. Ѓорѓевиќ Предраг, секретар на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија;

26. Ѓуровски Спирос, помошник директор на Здружната штедилница;

27. Ивановски Иван, директор на Југословенската банка за надворешна трговија — филијала Скопје;

28. Јанев Никола, началник во Државниот секретаријат за правосудна управа;

29. Калајџиски Лазо, главен инспектор на Републичката пазаришна инспекција;

30. Крчев Ѓорѓи, финансов инспектор во Државниот секретаријат за работи на финансиите;

31. Константинов Горчо, помошник директор на Дирекцијата за одобрување заеми при Југословенската инвестициона банка;
32. Костов инж. Методи, началник на Одделението за буџети во Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет;
33. Киријас Никола, директор на Трговското претпријатие за увоз-извоз „Стокопромет“;
34. Купев Иван, советник во Заводот за стопанско планирање на НРМ;
35. Лазаров Тома, доцент на Правниот факултет;
36. Марковски Новак, шеф на одсек во Секретаријатот за општа управа на Извршниот совет;
37. Мисајлова Рада, шеф на служба девизни и динарски платен промет при Народната банка;
38. Мијовски Горѓи, директор на Комуналната банка 80-КБ-3;
39. Мукаетов Благоја, началник на Одделението за финансии и кадри во Трговската комора на НРМ;
40. Малиновски Цане, виши референт во Заводот за стопанско планирање на НРМ;
41. Милевски Ацо, виши референт во Заводот за стопанско планирање на НРМ;
42. Маринов инж. Тома, директор на „Хидро-електропроект“;
43. Михајлов Крум, директор на Заводот за план на Народниот одбор на Скопска околина;
44. Минов Ордан, референт за градежен материјал во Трговското претпријатие „Анпрографа“;
45. Манасиевски Војо, директор на Деловното здружение „Македонија — дрво“;
46. Мокров Боро, советник во Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет;
47. Нанчев Александар, началник на одделение во Заводот за стопанско планирање на НРМ;
48. Начев инж. Методи, советник во Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет;
49. Настев Трајко, шеф на одделение во Трговското претпријатие „Анпроколонијал“;
50. Оровчанец инж. Илија, директор на Земјоделскиот испитален институт;
51. Николовски Трајко, началник на одделение во Железничкото транспортно претпријатие — Скопје;
52. Пеповски Светозар, секретар на Секретаријатот за општи стопански работи на Извршниот совет;
53. Пешев Димитар, раководител на стовариштето во Скопје на фабриката за стакло — Паракин;
54. Петрушевски Горѓи, директор на Девизната дирекција на Народната банка на ФНРЈ — Централата за НРМ;
55. Новак Јосип, шеф на сметководствена служба во Заедницата на електростопанските претпријатија;
56. Пајкиќ Борис, техничар во Градежното претпријатие „Гранит“;
57. Пемовска инж. Ана, агроном во Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет;
58. Петровски Страхил, референт во Занаемчиската комора на НРМ;
59. Пендов Гоко, директор на стопанско-сметководниот сектор во Фабриката за стакло;
60. Прошев Љубомир, директор на Стопанско-сметководен сектор во Житната заедница;
61. Пухан д-р Иво, професор на Правниот факултет;
62. Седат Вели, секретар на Занаемчиската комора на Скопска околина;
63. Самунџиев Велко, градежен инженер во Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет;
64. Стојановски Климе, директор на Фабриката за алкалоиди „Алкалоид“;
65. Стојановиќ Александар, инспектор во Државниот секретаријат за работи на финансии;
66. Стефанов Александар, советник во Секретаријатот за општи стопански работи на Извршниот совет;
67. Спасовски инж. Никола, виши референт во Заводот за стопанско планирање на НРМ;
68. Сидовски Коста, научен соработник во Економскиот институт;
69. Стојчев Борислав, директор на заедницата „Лоза“ увоз-извоз;
70. Стојанов Тоше, ревизор во Главниот задружен сојуз на НРМ;
71. Стефанов Климе, главен инженер во Управата за патницата на НРМ;
72. Тодоровски Живко, директор на Металниот завод „Тито“;
73. Татарчев Славко, началник во Државниот секретаријат за правосудна управа;
74. Трајков Методија, шеф на сметководство во Трговското претпријатие „Анпротекстил“;
75. Трајановиќ Никола, советник во Секретаријатот за општи стопански работи на Извршниот совет;
76. Трајковски Танаско, началник во Државниот секретаријат за внатрешни работи;
77. Трашановски Благо, референт во Дирекцијата за мелиорации на НРМ;
78. Трпеновски Страшо, советник во Државниот секретаријат за работи на финансии;
79. Тутунџиев Горѓи, правен советник на Народното собрание на НРМ;
80. Тударов Коста, виши референт во Заводот за стопанско планирање на НРМ;
81. Хаџи Манев Горѓи, советник во Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет;
82. Хаџи Пецов Крум, началник во Државниот секретаријат за работи на финансии;
83. Хаџи Пецов Мане, началник во Државниот секретаријат за правосудна управа на НРМ;
84. Цаца Горѓи, помошник на секретарот за законодавство и организација на Извршниот совет;
85. Цветанов Јордан, началник во Државниот секретаријат за работи на финансии;
86. Цветков Вучко, виши референт во Заводот за стопанско планирање на НРМ;
87. Цветковски Митре, директор на претставништвото „Југоинспект“;
88. Чадиковски Петко, началник на одделение во Државниот секретаријат за стоков промет;
89. Цутевски инж. Блаже, началник на Управата за заштита на растенијата на НРМ во Се-

кретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет;

90. Шијаков д-р Иван, ветеринарен инспектор во Управата за ветеринарна служба при Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет.

II. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува важноста на Одлуката за избор на повремени судии на Вишиот стопански суд на Народна Република Македонија, број 7 од 23 март 1957 година („Службен весник на НРМ“ бр. 10/57).

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на НРМ“.

Број 47

28 април 1959 година

Скопје

Претседател  
на Народното собрание,  
Лазар Колишевски, с. р.

78.

На основа член 77 став 1 од Законот за судовите и член 18 точка 4 од Деловникот на Народното собрание на Народна Република Македонија.

Народното собрание на Народна Република Македонија на Деветтата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите одржана на 28 април 1959 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО ОХРИД

I. Се разрешува од должноста судија на Округниот суд во Охрид Белевски Јонче, поради заминување на друга должност.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на НРМ“.

Број 48

28 април 1959 година

Скопје

Претседател  
на Народното собрание,  
Лазар Колишевски, с. р.

79.

На основа член 13 став 2 и член 16 од Законот за урбанистичкото планирање („Службен весник на НРМ“ бр. 31/58), Извршниот совет донесува

### ОДЛУКА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЧИИ УРБАНИСТИЧКИ СТУДИИ И ОСНОВНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ СЕ УТВРДУВААТ СО МИСЛЕЊЕ НА СОВЕТОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА

1. Согласноста на урбанистичката студија и основниот урбанистички план за Битола, Гевгелија, Гостивар, Горче Петров, Дебар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Куманово, Маврови Ханови, Охрид, Прилеп, Ресен, Скопје, Струмица, Струга, Тетово, Титов

Велес и Штип ја даваат народните одбори на околните по претходно прибавено мислење од Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ.

2. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-543/1

11 април 1959 година

Скопје

### ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,  
Трајче Грујоски, с. р.

Потпретседател,  
Ограхил Гигов, с. р.

80.

На основа член 6 став 3 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на НРМ“ бр. 31/58), Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ, донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЧИИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ СЕ СОСТОЈАТ ОД УРБАНИСТИЧКА СТУДИЈА И ПЛАНОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА

1. Урбанистичките планови за Битола, Гевгелија, Гостивар, Горче Петров, Дебар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Куманово, Маврови Ханови, Охрид, Прилеп, Ресен, Скопје, Струмица, Струга, Тетово, Титов Велес и Штип се состојат од урбанистичка студија, основен урбанистички план и планови за реализација.

2. Урбанистичките планови за сите други населби и одделни подрачја се состојат само од урбанистичка студија и планови за реализација.

3. Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 01-716/1

17 април 1959 година

Скопје

Претседател  
на Советот за социјална политика  
и комунални прашања на НРМ,  
Ремс Шакири, с. р.

81.

На основа член 6 став 2 од Основниот закон за издавачките претпријатија и издавачките установи и член 7 под а), точка 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на републичките органи на управата односно републичките совети, Советот за култура на Народна Република Македонија, донесува

### УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ОБЈАВУВАЊЕТО НА ГОДИШНИТЕ ИЗВЕШТАИ И ПРОГРАМИТЕ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ИЗДАВАЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИЗДАВАЧКИТЕ УСТАНОВИ

1. Сите издавачки претпријатија и издавачки установи објавуваат годишен извештај за публика-

циите издадени во текот на минатата година и програм на публикациите на наредната година во билтенот на издавачките претпријатија на НР Македонија „Македонска книга“ — Скопје.

Билтенот мора да биде достапен на јавноста.

2. Извештајот на публикациите издадени во текот на минатата година се објавува до 31 јануари од наредната година.

3. Извештајот по врстите на литературата, за секоја издадена публикација содржи: презиме и име на авторот, назив на делото, писмо, формат, страна, повез, цена и тираж.

4. Програмот на публикациите за наредната година се објавува до 31 јануари.

5. Програмот на публикациите по врстите на литературата за наредната година содржи: презиме и име на авторот и назив на делото.

6. Презимњата и имињата на членовите на издавачкиот совет на претпријатието или установата задолжително се објавуваат во годишниот извештај на претпријатието или установата.

7. Годишните извештаи и програми, издавачките претпријатија и издавачките установи се должни во ист рок да ги поднесуваат за објавување и до Здружението на издавачките претпријатија и организации на ФНРЈ „Књига и свет“.

8. Ова упатство влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1959 година.

Број 398/1

7 март 1959 година

Скопје

Претседател

на Советот за култура на НРМ,  
Деса Миљовска, с. р.

## Огласен дел

### ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-1825/2 од 24 март 1959 година, ја одобри промената на личното име на Јордановиќ Ангелко, роден на ден 20 ноември 1934 година во с. Осој, Охридска околина, од татко Јордановиќ Петко и мајка Роска, така што во иднина личното име ќе му гласи **Ставревски Вангел**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (67)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-10941/4 од 11 април 1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Саровски Трпо, од с. Породин, Битољска околина, роден на ден 30 март 1930 година во с. Коноплати, Јеринска околина, од татко Саров Спасе и мајка Сарова, род. Ламброва Наста, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Размовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (68)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-28194/2 од 15-IV-1959 година, ја одобри промената на личното име на Бог-

дановски Дамјан, од град Битола, ул. „Илinden“ бр. 2-т, роден на ден 28 мај 1932 година во с. Слешница, Битољска околина, од татко Богдановски Вељан и мајка Василка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Горговски Донче**.

Оваа промена се протегнува и на малолетниот му син Богдановски Пецо, кој ќе се служи со неговото фамилијарно име **Горговски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (69)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-1400/2 од 3 март 1959 година, ја одобри промената на личното име на Чамили Илјаз, роден на ден 3 мај 1934 година во с. Одри, Тетовска околина, од родители: татко Чамили Халил и мајка Фатима, така што во иднина личното име ќе му гласи **Дервиши Ибраим**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (70)

## СУДСКИ ОГЛАСИ

### ОКРУЖЕН СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Окружниот суд во Титов Велес во правната работа — бракоразвод на тужителот Камчевски Петар, од Валаандово, против тужената Маловиќ Даница, од Подравска Слатина, а сега со непознато боравиште, ѝ го постави за привремен застапник лицето Ордан Танев, судиски приправник при Околинскиот суд во гр. Титов Велес, на основа чл. 77 ст. 2 точ. 4 од ЗПП поради тоа што боравиштето на тужената е непознато и нема полномошник.

Поставениот привремен застапник ќе ја застапува тужената по горе наведената правна работа сè додека тужената или нејзиниот полномошник не се јави пред судот, односно додека органот на старателството не го извести судот дека е поставен старател.

Од Окружниот суд во Титов Велес, Г. бр. 73/59. (66)

### ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 63, страна 257 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 16156/1 од 27-XI-1958 год. Специјализираната живинарска задруга „Галеб“ — Скопје е ставена под редовна ликвидација, сметано од 27-XI-1958 година.

Со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје број 1049/1 од 27-I-1959 г. за ликвидатор е назначен Солаков Јованов Миле, службеник при Земјоделското стопанство „Тафталиде“ — Скопје, сметано од 27-XI-1958 година, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 157/59. (649)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 493/2 од 9-III-1959 год. Претпријатието за проектирање и уредување на порои „Поројпроект“ — Скопје е ставено во редовна ликвидација, сметано од 1-IV-1959 год.

Се покануваат должниците и поверителите на Претпријатието „Поројпроект“ од Скопје во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања спрема претпријатието.

Од Ликвидационата комисија  
(826)

## СЛУЖБЕН ОГЛАС

Со решението на Секретаријатот за внатрешни работи на Народниот одбор на Скопска околија — Скопје бр. 04-4205 од 8 април 1959 година е одобрено основањето и работата на Спортското друштво „Југ“, со седиште во Скопје, а со право на дејност на територијата на Скопска околија. (825)

## РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Ресен бр. 05-1178/1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 341, рег. бр. 341 занаетчискиот дуќан под фирма: Боре Перев Настевски, со седиште во с. Дрмени — Ресен. Предмет на работењето на дуќанот е: печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боре Перев Настевски. (153)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Ресен бр. 12566/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 342, рег. бр. 342 занаетчискиот дуќан под фирма: Атанас Крстев Поповски, со седиште во с. Г. Дупени — Ресен. Предмет на работењето на дуќанот е: печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас Крстев Поповски. (154)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Ресен бр. 5365/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 343, рег. бр. 343 занаетчискиот дуќан под фирма: Кицо Јончев Славевски, со седиште во Ресен. Предмет на работењето на дуќанот е: поправка на велосипеди.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кицо Јончев Славевски. (155)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Ресен бр. 05-3053/1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 344, рег. бр. 344 занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Коте Ристев Си-

моновски, со седиште во Ресен. Предмет на работењето на дуќанот е: волновлачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коте Ристев Симоновски. (156)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 697 од 9-VIII-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 12, рег. бр. 100 занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач Сулејман Ракип Саит, со седиште во Скопје, ул. „135а“ бр. 85а. Предмет на работењето на дуќанот е: сарачка дејност.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сулејман Ракип Саит. (158)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на Градската општина Тетово бр. 8860 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 1093 занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар Симо Томов Евросимоски, со седиште во Тетово, ул. „Нов пазар“. Предмет на работењето на дуќанот е: лимарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Симо Томов Евросимоски. (259)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 10382 од 24-X-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна XV, рег. бр. 114 занаетчискиот дуќан под фирма: Бојација Славољуб Бојациев, со седиште во Скопје, ул. „110“ бр. 40. Предмет на работењето на дуќанот е: бојациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славољуб Бојациев. (260)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 13182 од 18-XI-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 43 занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Јован Томов Јовановски, со седиште во Скопје, ул. „29 ноември“ бр. 24 — Предмет на работењето на дуќанот е берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован Томов Јовановски. (263)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07-12887 од 15-XI-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 838 под рег. бр. 65/58 занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација Силјан Ташков Тавовски, со седиште во Битола, бр. „Горѓи Сугарев“ бр. 1. Предмет на работењето на дуќанот е: фурнициски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Силјан Ташков Тавовски. (274)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Ресен бр. 05-8583/1 од 9-IX-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани

и работилници на страна 5, рег. бр. 10 занаетчискиот дуќан под фирма: молеро-фарбар Шалевски Алексос Вангел, со седиште во Ресен. Предмет на работењето на дуќанот е: молеро-фарбарски услуги

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шалевски Алексос Вангел. (265)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07-12838 од 15-XI-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 840, рег. бр. 67 занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Ајет Скендер Алиевски, со седиште во Битола, ул. „Никола Тесла“ бр. 111. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ајет Скендер Алиевски. (266)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 05-4462 од 19-VII-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 304, рег. бр. 304 занаетчискиот дуќан под фирма: Наббат Горе Стефанов Биноски, со седиште во Прилеп, кеј „9 септември“. Предмет на работењето на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горе Стефанов Биноски. (267)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 05-5660 од 13-X-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 305, рег. бр. 305 занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Кемаил Усеинов Салимоски, со седиште во Прилеп, ул. „Киро Пајмакоски“ бр. 48. Предмет на работењето на дуќанот е: молеро-фарбарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кемаил Усеинов Салимоски. (268)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината — Прилеп бр. 05-4907 од 25-VIII-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 302, рег. бр. 302 занаетчискиот дуќан под фирма: Кујунџија Стеван Петров Алексоски, со седиште во Прилеп, ул. „Стиф Наумов“ бр. 6. Предмет на работењето на дуќанот е: кујунџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стеван Петров Алексоски. (269)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 05-5246 од 13-X-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 306, рег. бр. 306 занаетчискиот дуќан под фирма: Ножар Гога Стефанов Иваноски, со седиште во Прилеп, ул. „Егејска“ бр. 57. Предмет на ра-

ботењето на дуќанот е: изработка и продажба на сите видови ножеви.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гога Стефанов Иваноски. (270)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 05-5581 од 19-X-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 307, рег. бр. 307 занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Милан Димков Забрчанец, со седиште во Прилеп, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 150. Предмет на работењето на дуќанот е: фурнаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Димков Забрчанец. (271)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Тетово бр. 25548/58 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 1079 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Целили Целилов Сакип, со седиште во с. Селце — Тетовско. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Целили Целилов Сакип. (272)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-2527/1-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 1095 занаетчискиот дуќан под фирма: Дрво-стругар Целили Целилов Сакип, со седиште во с. Селце — Тетовско. Предмет на работењето на дуќанот е: дрво-стругарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Целили Целилов Сакип. (273)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Кичево бр. 04-7298 од 27-XI-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 273, рег. бр. 1 занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер Вангел Стојанов Петкоски, со седиште во Кичево, ул. „Маршал Тито“ бр. 107. Предмет на работењето на дуќанот е: фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел Стојанов Петкоски. (274)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Кичево бр. 04-8734 од 28-XI-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 272, рег. бр. 1 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Садику Зекиров Алија, со седиште во Кичево, ул. „Маршал Тито“ бр. 146. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Садику Зекиров Алија. (275)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07-13521 од 3-XII-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 841, рег. бр. 68 занаетчискиот дуќан под

фирма: Налбат Трајче Костов Пржиовски, со седиште во Битола, ул. „Никола Тесла“ бр. 47. Предмет на работењето на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче Костов Пржиовски. (276)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Табановце бр. 04-1119/1 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1 занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Милан Стојан Недељковиќ, со седиште во с. Табановце — Кумановска околија. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Стојан Недељковиќ. (279)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Тетово бр. 9826/1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 1097 занаетчискиот дуќан под фирма: Табак Абдурамаќ Мемет Вели, со седиште во Тетово (место викано „Табакаана“). Предмет на работењето на дуќанот е: обработка на кожи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдураман Мемет Вели. (280)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-13627/1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 1102 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Мемет Сабит Илјази, со седиште во с. Бозовце — Тетовско. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мемет Сабит Илјази. (281)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Св. Николе бр. 05-5073 од 13-XI-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 19 занаетчискиот дуќан под фирма: Бојација Стојанче Дањев Поцков, со седиште во Св. Николе. Предмет на работењето на дуќанот е: бојациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојанче Дањев Поцков. (282)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Св. Николе бр. 05-6131 од 15-XII-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 20 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Владе Јорданов Јанев, со седиште во с. Мустафино, Св. Николе. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владе Јорданов Јанев. (283)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 19984/57 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 14

занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Мојсеј Благоев Танчев, со седиште во Радовиш. Предмет на работењето на дуќанот е: молеро-фарбарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мојсеј Благоев Танчев. (2)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 1005/58 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 15 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Димитар Г. Лозналиев, со седиште во Радовиш. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машки алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Г. Лозналиев. (3)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 3208/58 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 16 занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Глигор Милчов Трпков, со седиште во Радовиш. Предмет на работењето на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигор Милчов Трпков. (4)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 7913/58 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 17 занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Ебил Акифа Кајчевиќ, со седиште во Радовиш. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ебил Акифа Кајчевиќ. (5)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 9670/58 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 20 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ѓорѓи Петков Глигоров, со седиште во Радовиш. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машки алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Петков Глигоров. (6)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 9822/58 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 18 занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Кирил Поцев Панев, со седиште во Радовиш. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Поцев Панев. (7)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 9730/58 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 19 занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Димитар

Костов Поп Гаврилов, со седиште во Радовиш. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Костов Поп Гаврилов. (8)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 05-6437/1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 308, рег. бр. 308 занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Петар Спиrow Димитриоски, со седиште во Прилеп, ул. „Адем Адemosки“ бр. 1. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и поправка на коли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Спиrow Димитриоски. (9)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 05-7417/1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 311, рег. бр. 311 занаетчискиот дуќан под фирма: Казандија Киrow Орданов Ветаџокоски, со седиште во Прилеп, ул. „Републиканска“ бр. 110. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на предмети од бакар.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киrow Орданов Ветаџокоски. (10)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 05-7365/1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 310, рег. бр. 310 занаетчискиот дуќан под фирма: Модни кројачки салон „Диор“ на Трајче Крушев Лазоски, со седиште во Прилеп, ул. „Јане Сандански“ бр. 5. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче Крушев Лазоски. (11)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 05-7298 од 2-ХП-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 309, рег. бр. 309 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ката Александрова Самарџиоска, со седиште во Прилеп, ул. „Илка Присаѓанка“ бр. 49. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на женски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ката Александрова Самарџиоска. (12)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и комунални работи на Народниот одбор на општината Старо Нагоричане бр. 04-5484 од 31-III-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 10 занаетчискиот дуќан под фирма: Кева Миланова Димитриевска, со седиште во с. Арбанашко — Кумановско. Предмет на работењето на дуќанот е: вршење услуги со плетење на машина.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кева Миланова Димитриевска. (13)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и комунални работи на Народниот одбор на општината Старо Нагоричане бр. 04-919/1 од 31-III-58 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 9 занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Стојан Илиев Станевски, со седиште во с. Челопоќ — Кумановско. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Илиев Станоевски. (14)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-11756/1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 1098 занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Томе Атанасов Ѓорѓески, со седиште во Тетово, ул. „Нишка“ бр. 1. Предмет на работењето на дуќанот е: фурнаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе Атанасов Ѓорѓески. (15)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-12038/1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 1100 занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткарница „Шар“ на Енвер Реџепов Амети, со седиште во Тетово, ул. „Сточно пазариште“. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Енвер Реџепов Амети. (16)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-4155/1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 1103 занаетчискиот дуќан под фирма: Леблеџиџилница „Вардар“ на Бешир Хашим Узеири со седиште во Тетово, ул. „Тодор Циповски — Мерџан“ бр. 67. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и продавање на леблеџија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вашир Хашим Узеири. (17)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Врапчиште бр. 04-3737/1 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 5, рег. бр. 36 занаетчискиот дуќан под фирма: Електро инсталатерска работилница на Фуат Веапа Казими, со седиште во с. Врапчиште — Тетовско. Предмет на работењето на дуќанот е: електро-инсталатерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фуат Веапа Казими. (18)

Врз основа на дозволата од Советот за индустрија и занаетчиство на Народниот одбор на општината Кочани бр. 04-8748/1 од 31-ХП-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 210, рег. бр. 210 занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Димитар Георѓиев Коџев, со седиште во Кочани. Предмет на ра-



ботењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Георгиев Коцев. (19)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Горче Петров бр. 04-8101 од 19-XI-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 17 рег. бр. 17 занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија „Рубин“ Душан Ангелков Цветковски, со седиште во Горче Петров, ул. „М. Тито“ бр. 38. Предмет на работењето на дуќанот е: саатчиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан Ангелков Цветковски. (20)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Горче Петров бр. 04-8951/1/1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 3, рег. бр. 22 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Неципи Назифа Осман, со седиште во с. Грчец, Скопско. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Неципи Назифа Осман. (21)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Горче Петров бр. 04-8102/1 од 19-XI-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 19, рег. бр. 19 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ибраими Ајдина Азем, со седиште во с. Бојане — Скопско. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибраими Ајдина Азем. (22)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Горче Петров бр. 04-8968/1/1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 20 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Иљаз Сулејмана Чилафи, со седиште во с. Рашче — Скопско. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иљаз Сулејмана Чилафи. (23)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Горче Петров бр. 04-9000/1/1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 21 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Фарик Зулфи Бакију, со седиште во с. Рашче — Скопско. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фарик Зулфи Бакију. (24)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 05-18015/1/1958 год. е запишан во ре-

гистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 234, рег. бр. 234 занаетчискиот дуќан под фирма: Курчија Киро Петков Алексовски, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: курчиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Петков Алексовски. (25)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 05-9349/1/1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 235, рег. бр. 235 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Сермет Јумера Даутовски, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сермет Јумера Даутовски. (26)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 05-11140/1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 232, рег. бр. 232 занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар Чедомир Цветков Димовски, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на опинци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Чедомир Цветков Димовски. (27)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 05-12408/1/1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 237, рег. бр. 237 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Јане Христов Георгиевски, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јане Христов Георгиевски. (28)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 82/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 233, рег. бр. 233 занаетчискиот дуќан под фирма: Биро за препишување и умножување на Гаврило Тодоровиќ, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: препишување и умножување.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гаврило Тодоровиќ. (29)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 05-17676/1/1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 236, рег. бр. 236 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Горѓи Гиев Николиќ, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи Гиев Николиќ. (30)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Винаца бр. 05-4446/1959 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 38, рег. бр. 137 занаетчишкиот дуќан под фирма: Грнчар Владимир Ивановиќ, со седиште во Винаца, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 3. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на грнци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владимир Ивановиќ. (31)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07-102 од 12-I-1959 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 842, рег. бр. 69 занаетчишкиот дуќан под фирма: Бербер Драгољуб Вангелов Бујуков, со седиште во Битола, ул. „Цар Самуил“ бр. 11. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драгољуб Вангелов Бујуков. (32)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04-6895/1 од 3-XII-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 60, рег. бр. 471 занаетчишкиот дуќан под фирма: Кујунџија Блаже Димев Горѓиески, со седиште во Гостивар, ул. „Димитар Влахов“ бр. 16. Предмет на работењето на дуќанот е: кујунџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блаже Димев Горѓиески. (33)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Неготино бр. 5531 од 21-I-1959 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 107, рег. бр. 107 занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Александар Л. Димчев, со седиште во Неготино. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машка и женска облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Л. Димчев. (34)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Жеровјане бр. 04-3220/1 од 17-VI-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 4, рег. бр. 22 занаетчишкиот дуќан под фирма: Ориент слаткар Гафур С. Исмаили, со седиште во с. Пирок — Тетовско. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гафур С. Исмаили. (36)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 7430/1 од 22-I-1959 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 518, рег. бр. 510 занаетчишкиот дуќан под фирма: Налбат Благој Р. Градчанов, со седиште во Титов Велес, ул. „Кукушка“

бр. 31. Предмет на работењето на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Р. Градчанов. (37)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04-222/1 од 27-II-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 60, рег. бр. 424 занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар Ештреф Кариманов Јакупи, со седиште во с. Горна Ваница. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ештреф Кариманов Јакупи. (38)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04-4667/1 од 6-X-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 60, рег. бр. 466 занаетчишкиот дуќан под фирма: Самарџија Никола Герасимов Ристевски, со седиште во Гостивар, ул. „Васил Василески“ бр. 77. Предмет на работењето на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Герасимов Ристевски. (39)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04-6906/1 од 3-XII-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 60, рег. бр. 473 занаетчишкиот дуќан под фирма: Колар Ружди Јонузоз Заими, со седиште во Гостивар, ул. „Никола Парапунов“ бр. 45. Предмет на работењето на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ружди Јонузоз Заими. (40)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04-7009/1 од 3-XII-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 60, рег. бр. 472 занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар Мамут Шакира Касами, со седиште во с. Здуње — Гостивар. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мамут Шакира Касами. (41)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04-9588/1 од 17-XII-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 60, рег. бр. 470 занаетчишкиот дуќан под фирма: Јорганџија Виктор Симов Коцевски, со седиште во Гостивар, ул. „Мајор Чеде Филипovski“ бр. 10. Предмет на работењето на дуќанот е: јорганџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Виктор Симов Коцевски. (42)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04-3224/1 од 6-X-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 60, рег. бр. 467 занаетчискиот дуќан под фирма: Варџија Амди Алитов Бајрами, со седиште во Гостивар, ул. „Димитар Влахов“ бр. 22. Предмет на работењето на дуќанот е: печење на вар.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Амди Алитов Бајрами. (43)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07-520 од 20-I-1959 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 844, рег. бр. 71 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Васил Илиев Георгиевски, со седиште во Битола, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 8. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Илиев Георгиевски. (44)

Врз основа на дозволата од Советот за индустрија и занаетчиство на Народниот одбор на општината Кочани бр. 04-8330/1 од 14-I-1959 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 211, рег. бр. 211 занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Чедомир Јовановиќ Станимировиќ, со седиште во с. Зрновци. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Чедомир Јовановиќ Станимировиќ. (45)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07-479 од 22-I-1959 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 845, рег. бр. 72 занаетчискиот дуќан под фирма: Јажар Сотир Тодоров Христовски, со седиште во Битола, ул. „Македонија“ бр. 13. Предмет на работењето на дуќанот е: јагарска дејност.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сотир Тодоров Христовски. (46)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07-147 од 12-I-1959 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 843, рег. бр. 70 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ристе Стојков Коруновски, со седиште во Битола, ул. „Радња“ бр. 15. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристе Стојков Коруновски. (47)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07-508 од 19-I-1959 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 846, рег. бр. 73 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Тома Ташков Јуца, со седиште во

Битола, ул. „Солун“ бр. 23. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тома Ташков Јуца. (48)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 04-477/1 од 27-I-1959 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 209, рег. бр. 209 занаетчискиот дуќан под фирма: Јажар Александар Добрев Мукаетов, со седиште во Кавадарци, ул. „Пано Мударов“. Предмет на работењето на дуќанот е: јагарска дејност.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Добрев Мукаетов. (49)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 03-10540 од 28-I-1959 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 210, рег. бр. 210 занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Петар Блажев Јорданов, со седиште во Кавадарци, ул. „Ило Костов“ бр. 11. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и продавање на леблебија, пуканки, костени и сл.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Блажев Јорданов. (50)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Табановце бр. 04-1711/1 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, ред. бр. 2 занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Стојадин Драгољуб Стојковиќ, со седиште во с. Сопот. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојадин Драгољуб Стојковиќ. (51)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Тетово бр. 11865/1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1101, рег. бр. 1101 занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Исмаил Лутви Авзиу, со седиште во с. Вешале — Тетовско. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаил Лутви Авзиу. (52)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04-7812/1 од 16-I-1959 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 60, рег. бр. 475 занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер Василка С. Ивиќ, со седиште во Гостивар, ул. „Црвена звезда“ бр. 52. Предмет на работењето на дуќанот е: фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Василка С. Ивиќ. (53)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Дебар бр. 10624 од 13-XII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и

работилници на страна 345, рег. бр. 197 занаетчискиот дуќан под фирма: Ориент слаткар Лазим Демира Демиралли, со седиште во Дебар. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазим Демира Демиралли. (54)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 05-6569/58 од 12-I-1959 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 315, рег. бр. 315 занаетчискиот дуќан под фирма: Влечкар Дојчин Петров Костоски, со седиште во Прилеп, ул. „Борка Талески“ бр. 23. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и поправка на сите видови влечки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дојчин Петров Костоски. (55)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 05-6034/58 од 12-I-1959 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 312, рег. бр. 312 занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Стеван Јончев Талески, со седиште во с. Штавица. Предмет на работењето на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стеван Јончев Талески. (56)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 05-7874/58 од 12-I-1959 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 314, рег. бр. 314 занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар Методија Трајков Андоноски, со седиште во Прилеп, ул. „Илинденска“ бр. 9. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на нови и поправка на стари чевли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методија Трајков Андоноски. (57)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 05-209 од 12-I-1959 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 313, рег. бр. 313 занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Милан Андонов Миланоски, со седиште во Прилеп, ул. „Херој Карпош“ бр. 19. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Андонов Миланоски. (58)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07-1056 од 7-II-1959 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 847, рег. бр. 74 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Борис Тодоров Василевски, со седиште во Битола, ул. „Македонија“ бр. 16. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Тодоров Василевски. (59)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Ранковци бр. 1479 од 30-V-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1 занаетчискиот дуќан под фирма: Абација Ѓорѓи Стоименов Петровски, со седиште во с. Одрено — Кумановско. Предмет на работењето на дуќанот е: проење и шиене на волнена и текстилна селска облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Стоименов Петровски. (60)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 6739/58 од 9-II-1959 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 125 занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Божидар Костов Бошковски, со седиште во Скопје, ул. „Стиф Наумов“ бр. 88а. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Божидар Костов Бошковски. (61)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 05-960/1 од 12-II-1959 г. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Владимир Радивоје Сентиќ, со седиште во Скопје, ул. „312“ бр. 5. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владимир Радивоје Сентиќ. (62)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Идадија“ Скопје бр. 05-1665 од 10-II-1959 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 45 занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Павле Киров Лазаров, со седиште во Скопје, ул. „29 ноември“ бр. 55. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле Киров Лазаров. (63)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Долнени бр. 03-252/1/1959 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 38, рег. бр. 35 занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Тоде Мицески, с. Десово — Битолско. Предмет на работењето на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тоде Мицески. (64)

## КОНКУРСИ

Врз основа на решенијата за распишување на конкурси донесени од советите за просвета на општините и Околицјата, Секретаријатот за просвета и култура на НО на Кумановска околица

о б ј а в у в а

**РЕДОВЕН КОНКУРС**

за пополнување на слободните места во училиштата и другите установи за воспитување и образование на подрачјето на Кумановска околина

**1. ГИМНАЗИЈА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ — КУМАНОВО**

Со завршен филозофски факултет:

- професор по руски јазик 1
- професор по француски 1
- професор по математика 1

**2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ“ — КУМАНОВО**

Со завршен филозофски факултет:

- професори по македонски јазик 2
- професори по француски јазик 2
- професор по историја 1
- професор по математика 1
- наставник по фискултура со завршен ДИФ 1

Со завршен економски факултет:

- професори по книговодство и кореспонденција 2
- професор по стопанска математика 1
- професор по политичка економија и стопански систем на ФНРЈ 1
- професор по организација и техн. на стопанските претпријатија 1

**3. ШКОЛА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО**

„Киро Бурназ“ — Куманово

- директор на Школата со завршен технички (машински) факултет, земјоделски или филозофски факултет, положен стручен испит и 5 години практика 1

Со завршен филозофски факултет:

- професор по македонски јазик 1
- управник на Интернатот со филозофски факултет и 10 години практика 1
- шеф на механичка работилница со завршено СВПП 1
- практичен учител по механизација со завршено СВПП 1
- раководител на стопанството со земјоделски факултет и 3 години практика во структурата 1

**4. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА КУМАНОВО****I. Основно училиште „Браќа Миладинови“**

- пом. директор 1
- наставник по математика 1
- наставник по биологија и хемија 1
- наставник по српско-хрватски јазик 1
- наставник по француски јазик 1

**II. Основно училиште „Жочо Рацин“**

- директор 1
- наставник по историја 1

**III. Основно училиште „Крсте Мисирков“**

- пом. директор 1
- наставник по македонски јазик 1

- наставник по српско-хрватски јазик 1
- наставник по биологија и хемија 1
- наставник по физика 1
- наставник по географија 1
- наставник по историја 1
- наставник по француски јазик 1

**IV. Основно училиште „Вук Караџиќ**

- наставници по српско-хрватски јазик 2
- наставник по француски јазик 1
- наставник по географија 1
- наставник по македонски јазик 1

**V. Основно училиште „Христијан Карпош“**

- директор 1
- наставник по македонски јазик 1
- наставник по српски-македонски јазик 1
- наставник по биологија и хемија 1
- наставник по математика 1
- наставник по физика и математика 1
- наставник по историја и географија 1
- наставник по француски јазик 1

**VI. Основно училиште „Бајрам Шабани“ — Куманово**

- наставник за македонски јазик и музика 1
- наставник по француски јазик 1
- наставник по математика 1
- наставник по историја и географија 1

**VII. Основно училиште с. Младо Нагорчани**

- наставник по биологија и хемија 1
- наставник по македонски и српски јазик 1
- наставник по историја и географија 1

**VIII. Основно училиште с. Романовце**

- директор 1
- наставник по македонски јазик 1
- наставник по историја и географија 1
- наставник по математика 1

**IX. Училиште за образование на возрасни**

- наставник по историја и географија 1
- наставник по хемија и физика 1
- наставник по македонски јазик 1
- наставник по математика 1

**X. Училиште за учен. во стоп. „Перо Наков“ — Куманово**

- директор 1
- наставник по физика и хемија 1
- наставник по историја и географија 1
- наставник по македонски јазик 1

**XI. Детска градина „Ангел Шајче“ — Куманово**

- управител 1

**XII. Работнички универзитет — Куманово**

- професор по македонски јазик 1
- професор по економско образование 1

**XIII. Детски дом „Христијан Карпош“ — Куманово**

- управител 1

**У С Л О В И:**

а) за директори, пом. директори и управители потребен е завршен филозофски факултет, ВПП или учителска школа, положен стручен испит и 10 години практика;

- б) за наставници во градот завршен филозофски факултет, ВПШ и 3 години практика, а по селата завршена ВПШ;
- в) за професорите во работничкиот универзитет завршен соодветен факултет.

#### 5. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

##### I. Основно училиште „Јоаким Крчоски“ Крива Паланка

- наставници по македонски јазик 2
  - наставници по француски јазик 2
  - наставници по математика 2
  - наставник по физика 1
  - наставник по српско-хрватски јазик 1
  - наставник по историја 1
  - наставник по ликовно воспитување 1
  - наставник по музичко воспитување 1
  - наставник по општотехничко образование 1
- У С Л О В И: Завршена ВПШ.

##### II. Основно училиште с. Жидилово

- наставник по биологија и хемија 1
  - наставник по математика и физика 1
- У С Л О В И: Завршена ВПШ.

#### 6. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА КРАТОВО

##### I. Основно училиште „Кочо Рацин“ — Кратово

- Со завршен филозофски факултет или ВПШ:
- наставници по француски јазик 2
  - наставници по математика и физика 2
  - наставник по географија 1

##### II. Основно училиште с. Сакулица

- наставник по македонски, српски и француски јазик 1
  - наставник по математика и физика 1
- У С Л О В И: завршена ВПШ.

##### III. Основно училиште с. Крилатица

- наставник по македонски, српски и француски јазик 1
  - наставник по математика и физика 1
- У С Л О В И: завршена ВПШ.

#### 7. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ

##### I. Основно училиште с. Ст. Нагоричане со српски наставен јазик:

- директор 1
- наставник за српски јазик 1
- наставник за математика и физика 1
- наставник за историја и географија 1
- наставник за биологија и хемија 1
- наставник за француски јазик 1
- наставник за физичко, музичко и ликовно воспитување 1

##### II. Основно училиште с. Драгоманце со македонски наставен јазик:

- директор 1
- наставник по македонски наставен јазик 1
- наставник за математика 1
- наставник за историја и географија 1
- наставник за француски јазик 1
- наставник за биологија и хемија 1

- наставник за српски јазик 1
- наставник за физичко, музичко и ликовно воспитување 1

##### III. Дом за ученици при училиштето

- управник 1

##### IV. Основно училиште с. Бајловце

- наставник за македонски, српски и француски јазик 1
  - наставник за математика, физика и хемија 1
- У С Л О В И: за директорите и управникот завршена ВПШ или учителска школа, положен стручен испит и 5 години практика, а за наставниците завршена ВПШ.

#### 8. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА ЛИПКОВО

##### I. Основно училиште с. Матејче со шиптарски наставен јазик:

- наставник по шиптарски наставен јазик 1
- наставник по математика и физика 1
- наставник по историја и географија 1
- наставник по биологија и хемија 1
- наставник по српски наставен јазик 1
- наставник по македонски наставен јазик 1
- наставник по француски јазик 1
- наставник по математика и физика за српски наставен јазик 1
- наставник по историја и географија за српски наставен јазик 1
- наставник по музичко воспитување 1
- наставник по фискултура 1

##### II. Основно училиште с. Липково со шиптарски наставен јазик:

- наставник по математика 1
- наставник по македонски јазик 1
- наставник по географија и историја 1
- наставник по биологија и хемија 1

##### III. Основно училиште с. Слупчане со шиптарски наставен јазик:

- наставник по шиптарски јазик 1
  - наставник по француски јазик 1
  - наставник по македонски јазик 1
  - наставник по математика и физика 1
  - наставник по историја и географија 1
  - наставник по биологија и хемија 1
  - наставник по фискултура 1
- У С Л О В И: за наставниците завршена ВПШ.

#### 9. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА КЛЕЧОВЦИ

##### I. Основно училиште

##### со македонски наставен јазик

- директор 1
- наставник по француски јазик 1
- наставник по историја 1
- наставник по биологија и хемија 1
- наставник по физика и математика 1
- наставник по македонски јазик 1
- наставник по географија 1

##### II. Основно училиште с. Страцин со македонски наставен јазик

- директор 1
- наставник по француски јазик 1
- наставник по математика 1

## 10. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА ОРАШЕЦ

## I. Основно училиште

со македонски наставен јазик

— директор	1
— наставник по македонски јазик	1
— наставник по француски јазик	1
— наставник по математика	1
— наставник по природни науки	1

## II. Основно училиште с. Пчиња

со македонски наставен јазик

— наставник по македонски јазик	1
— наставник по француски јазик	1
— наставник по математика	1
— наставник по природни науки	1

## III. Основно училиште с. Винце

со македонски наставен јазик

— директор	1
— наставник по македонски јазик	1
— наставник по француски јазик	1
— наставник по математика	1
— наставник по природни науки	1

УСЛОВИ: за наставниците завршена ВПШ.

## 11. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА РАЊКОВЦЕ

## I. Основно училиште с. Ранковце

со македонски наставен јазик

— наставник по македонски јазик	1
---------------------------------	---

## II. Основно училиште с. Псача

— наставник по математика и физика	1
— наставник по историја и географија	1
— наставник по биологија	1

УСЛОВИ: за наставници завршено ВПШ а за учителите завршена учителска школа

## 12. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА ТАБАНОВЦЕ

## I. Основно училиште с. Табановце

(Настава на српски јазик)

— директор	1
— наставник за српски јазик	1
— наставник за француски и македонски јазик	1
— наставник за историја и географија	1
— наставник за физика и математика	1

## II. Основно училиште с. Лојане

(Настава на шиптарски јазик)

— наставник за шиптарски јазик	1
— наставник за математика и физика	1

## III. Основно училиште Четирце

(Настава на српски јазик)

— наставник за српски јазик	1
— наставник за математика и физика	1

## ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ

Кандидатите што сакаат да конкурираат на упразнетите места професорски, наставнички, учителски, воспитачки и директорски треба да подне-

сат пријава со потребни податоци и докази до училишниот одбор на школата за која конкурираат.

Во пријавата треба да се наведат податоци за прослужено време, оценување, движење во службата, конкурирање за други школи и дали е известен органот за назначување за неговото конкурирање.

Краен рок за поднесување пријави е 31 мај 1959 година.

Пријавите поднесени по овој рок нема да бидат земени во предвид.

## Од Секретаријатот за просвета и култура на Народ. одбор на Кумановска околина

Врз основа на Одлуката на Управниот одбор, Конкурсната комисија при Клиниката за кожни и венерични болести — Медицински факултет — Скопје

распишува

## КОНКУРС

за пополнување на 3 места лекари на специјализација по кожно-венерични болести

Услови: По законот за јавните службеници. Заинтересираните да се јават писмено или лично на Клиниката за поблиски појасненија. Молбите се примаат на Клиниката најдоцна до 30 мај 1959 година.

Доколку во овој рок местата не бидат пополнети, конкурсот ќе биде отворен до крајот на оваа година. (833)

## РАДИО СКОПЈЕ

распишува

## КОНКУРС

за прием на служба на 1 ИНЖЕНЕР за слаба струја за работа на УКБ предавател

Услови за примање на служба се: кандидатот треба да има завршен технички факултет — одсек слаба струја по можност со повеќе годишна практика и да ја има регулирано воената обврска.

Стапување на работа по одржаниот конкурс.

Молбите се поднесуваат до Секретаријатот на Радио Скопје, најдоцна во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на НРМ“. (888)

Врз основа на член 7 и 8 од Уредбата за работните односи и за наградувањето на уметничкиот персонал, Советот при Народниот театар — Битола за сезоната 1959/60 година

распишува

## КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

- 1) еден режисер
- 2) еден сценограф
- 3) седумнаесет артисти-ки
- 4) еден сликар изведувач
- 5) еден инспекциент

- 6) еден суфлер и
- 7) еден административен секретар-ка

**УСЛОВИ:**

Под 1 — висока стручна спрема (Позоришна академија), или најмалку средно образование со минимум 5 години поминати во струката;

под 2 — висока стручна спрема (Академија за применета уметност), или средна со минимум 5 години поминати во струката;

под 3 — висока стручна спрема (Позоришна академија), средна или непотполна средна со минимум 5 години поминати во струката, или низка со минимум 10 години поминати во струката;

под 4 — средно или непотполно средно образование со минимум 5 години поминати во струката;

под 5 — средно или непотполно средно образование со познавање на магнетофонско-разгласната служба и минимум 5 години поминати во струката;

под 6 — средно или непотполно средно образование со минимум 5 години поминати во струката;

под 7 — економски техникум и минимум 3 години поминати во административна или економска струка.

Поблиски информации можат да се добијат во Управата на Народниот театар — Битола.

Пријавите се примаат заклучно со 25-V-1959 год.  
(889)

**Околинскиот народен театар — Титов Велес**

распишува

**КОНКУРС**

за прием на артисти-ки за сезоната 1959/61 година

Кандидатите треба да приготват:

- 1) Стихотворба
- 2) Расказ
- 3) Монолог или дијалог

За денот на аудицијата кандидатите ќе бидат благовремено известени.  
(891)

**СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА НА НАРОДНИОТ  
ОДБОР НА СКОПСКА ОКОЛИЈА**

распишува

**КОНКУРС**

за пополнување на работните места во просветно-педагошката служба, и тоа:

1. Старешина на просветно-педагошка служба,
2. 7 просветни советници за одделенска настава на македонски наставен јазик,
3. 2 просветни советници за одделенска настава на шпански наставен јазик,
4. 1 просветен советник за одделенска настава на шпански и турски наставен јазик,
5. 1 просветен советник за претшколски и воншколски установи,
6. По еден просветен советник за: македонски јазик, француски јазик, историја, географија со

геологија, биологија со хигиена и хемија, математика, физика,

7. 1 просветен советник за физкултура,
8. 1 просветен советник за технички школи,
9. 1 просветен советник за медицински школи.

**УСЛОВИ:**

под 1 завршен филозофски факултет и минимум 10 години наставна практика;

под 2, 3 и 4 минимум завршена учителска школа и над 10 години наставна практика;

под 5 завршен филозофски факултет и над 10 години наставна практика;

под 6 завршен филозофски факултет и над девет години наставна практика. Во обзир можат да дојдат и лица со ВПШ кои во досегашната работа постигнале видни резултати, придонесле за унапредувањето на наставната теорија и практика, соработуваат во стручниот печат во установи кои проучуваат школски прашања и сл.;

под 7 завршена минимум средна физкултурна школа и положен стручен испит;

под 8 завршен технички факултет — машински или електро отсек и над десет години служба; и

под 9 завршен медицински факултет и над 10 години служба.

Молбите со биографски податоци, податоци за движењето во службата и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници, како и оценките — карактеристиките за работата во последните три години да се доставуваат до Советот за просвета на НО на Скопска околина, најдоцна до 31-V-1959 год.  
(892)

**СОДРЖИНА**

- |                                                                                                                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 76. Резолуција за Извештајот на Извршниот совет за работата во 1958 година — —                                                                                                         | 241 |
| 77. Одлука за избор на повремен судии на Вишиот стопански суд на Народна Република Македонија — — — — —                                                                                | 241 |
| 78. Одлука за разрешување судија на Окружниот суд во Охрид — — — — —                                                                                                                   | 243 |
| 79. Одлука за одредување населени места чии урбанистички студии и основни урбанистички планови се утврдуваат со мислење на Советот за социјална политика и комунални прашања — — — — — | 243 |
| 80. Решение за одредување населени места чии урбанистички планови се состојат од урбанистичка студија и планови за реализација                                                         | 243 |
| 81. Упатство за начинот на објавувањето на годишните извештаи и програмите на публикациите на издавачките претпријатија и издавачките установи — — — — —                               | 243 |